

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика\* (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 103/2019 и 212/2019), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 24.02.2020 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати**  
**и горива за транспорт**

**Член 1**

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	67,00 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	69,00 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	58,50 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	47,50 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	33,565 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

**Член 2**

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	27,641 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	29,445 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	27,785 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	27,360 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	26,555 (денари/килограм)

### Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95, за Еуросупер БС-98 и за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,600 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,590 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

### Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

### Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,050 (денари/килограм)

### Член 6

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно член 24

став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,740 (денари/килограм)

#### Член 7

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно член 92 ставови (3) и (7) од Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	21,819(денари/литар)
- Моторен бензин - ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	21,710 (денари/литар)
- Дизел гориво - ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	15,121 (денари/литар)
- Масло за горење - Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	6,204(денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,100 (денари/килограм)

#### Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 25.02.2020 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Северна Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

## ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Со оваа Одлука се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 1,46%, во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија од 17.02.2020 година.

Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со изминатиот седумдневен период бележат зголемување кај бензинот во просек за околу 2,68% или за 14,400 \$/тон, кај дизелот зголемување во просек за околу 1,41% или за 7,000 \$/тон, кај екстра лесното масло зголемување во просек за околу 2,26% или за 10,900 \$/тон и кај мазутот зголемување во просек за околу 0,71% или за околу 2,700 \$/тон, поради што во структурата на цените на нафтените деривати е извршено соодветно прилагодување.

Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот седумдневен период изнесуваше 56,8881 ден/\$ и е за околу 0,8% повисок од курсот на доларот (56,4409 ден/\$) по кој беа формирани цените со претходната пресметка.

Имајќи ги предвид влијанијата на овие елементи во формирањето на цените на нафтените деривати според Методологијата, малопродажните цени на нафтените деривати согласно Методологијата за формирање на цените, се зголемуваат во просек за 1,46%.

Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 и на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), се зголемуваат за 1,00 денари/литар, во однос на малопродажните цени утврдени со Одлуката од 17.02.2020 година и со тоа, малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-95 изнесува 67,00 ден/лит, малопродажната цена на ЕУРОСУПЕР БС-98 изнесува 69,00 ден/лит, додека малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) изнесува 47,50 ден/лит.

Малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголемува за 0,50 денари/литар во однос на цената утврдена со Одлуката од 17.02.2020 година и со тоа малопродажната цена на дизелот ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) изнесува 58,50 ден/лит.

Малопродажната цена на мазутот М-1 НС се зголемува за 0,425 ден/кг во однос на цената утврдена со Одлуката од 17.02.2020 година и со тоа малопродажната цена на мазутот М-1 НС изнесува 33,565ден/кг.

Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со Законот за акцизи. Во малопродажните цени утврдени со оваа Одлука содржани се: надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој Закон и надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати.

Бр. 02-487/1  
24.02.2020

Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ

Марко Бислимоски